

Здружението на граѓани “РОМАВЕРЗИТАС” во рамки на проектот, „ **Вклучени и активни млади**“ финансиран од Европската Унија, **објавува повик за ангажирање на анкетари**

**Здружението на граѓани “РОМАВЕРЗИТАС”
објавува
Повик за ангажирање на анкетари**

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува **повик за ангажирање на анкетари** во рамки на проектот: „Вклучени и активни млади“, со број на грант IPA/2017/393-661, под-грант на Проектот за младинско изразување спроведуван од Младински образовен форум, Центарот за балканска соработка - Љоја и Младински сојуз Крушево, финансиски поддржан од Европската Унија.

1. Опис на работната позиција и работни задачи на анкетарите :

- Работа на терен во Општина Шуто Оризари;
- Пополнување на прашалници кај целната група согласно дадените насоки;
- Навремено доставување на пополнети прашалници согласно дадениот временски рок.

2. Услови за пријавување

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови:

- Развиени комуникациски вештини;
- Проактивност и висока исполнителност на работните задачи;
- Мотивираност за придонес во унапредување на положбата на младите преку вклучување во теренско спроведување на истражување.

3. Критериуми при процесот на селекција на кандидати се:

- Завршено минимум средно образование;
- Да се полнолетни;
- Искуство со работа на терен;
- Искуство со работа на анкетни прашалници;
- Познавање на ромски јазик ќе се земе за предност.

4. Потребни документи за аплицирање:

- Кратка биографија (CV);
- Мотивационо писмо.

5. Начин и рок на пријавување

Краен рок на аплицирање : **12.08.2019 година.**

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk, (Subject: повик за анкетари).

6. Селекција на кандидати

Селекцијата на кандидатите ќе ја вршат членовите на Комисијата за евалуација и селекција во рамки на проектот „Вклучени и активни млади“ на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“.

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел: 075/758-535, секој работен ден од 10.00 до 18:00 часот или електронски на е-маил адресата: info.romaversitasmk@gmail.com